

ЧЕТВРТА СЕДНИЦА НА ИО НА СЗПМ

Сите одлуки беа донесени едногласно

Извршниот одбор на Сојузот на здруженијата на пензионери на Македонија, на 18.9.2019 година ја одржа својата четврта седница во просториите на Сојузот. На дневен ред беше усвојување на извештајот за приходите и расходите на Сојузот на здруженијата на пензионери на Македонија за периодот јануари - јуни 2019 година, со предлог-извештај на Надзорниот одбор како и донесување на одлуки за непречено одвивање на претстојните активности на Сојузот. На седницата, покрај членовите на извршниот одбор присуствуваа и: м-р Илија Адамски, претседател на Собранието на Сојузот, Митре Стојановски, претседател на надзорниот одбор на СЗПМ и Петар Андреевски, сметководител на СЗПМ. Со седницата раководеше претседателката на Сојузот на здруженијата на пензионери на Македонија и воедно претседателка на Извршниот одбор, Станка Трајкова.

Таа најнајпрво информира за испратениот допис до МТСП со предлози и начини за усогласување на пензиите, за работната средба со новоизбраните претседатели на здруженијата членки на СЗПМ, како и за активностите на Сојузот меѓу двете седници. Таа истакна, покрај другото, дека сите активности се поврзани со подготвителните за републичките пензионерски натпревари попознати меѓу пензионерите како спортска пензионерска олимпијада, а на која покровители се Владата на Република Северна Македонија и Министерството за труд и социјална политика, како и подготвителните на здруженијата кои ќе го претставуваат Сојузот на 19. Фестивал на трета животна доба и друго.

По нејзиното излагање, со мали забелешки беше усвоен записникот од третата седница на извршниот одбор на СЗПМ, одржана на 1.7.2019 година.

Потоа се пристапи кон разгледување и усвојување на извештајот за приходите и расходите на Сојузот за периодот јануари - јуни 2019 година со предлог-извештајот на надзорниот одбор. Образложение на извештајот за приходите и расходите на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија за периодот јануари - јуни 2019 година даде Петар Андреевски, сметководител на Сојузот.

Претседателот на надзорниот одбор, Митре Стојановски, во своето излагање рече дека во назначениот период расходите бележат благ пад од 2,4 отсто во споредба со истиот период од прет-

ходната 2018 година, иако во одредени ставки има и зголемување на некои трошоци кои главно се рефлексија на изборните и засилените политички активности. Зголемени се трошоците на комисијата за културно-забавен живот заради поголемиот број одржани седници за подготовка на регионалните и републичката ревија на песна, музика и игри, што резултираше со нивна квалитетна реализација, потоа на трошоците за издавање на весникот „Пензионер плус“ заради печатење на фина хартија наместо на новинска хартија, како и заради зголемување на цената на хартијата на светско ниво и зголемените трошоци за дистрибуција од поскапување на горивото.

Понатаму, претседателот на надзорниот одбор, Стојановски, истакна дека најголем дел од трошоците отпаѓаат на функционалните трошоци, а не на нефункционалните, што покажува дека пензионерскиот денар се троши наменски.

Во дискусијата беше истакнато дека од друга страна, одредени трошоци во однос на републичката ревија на песни, музика и игри се намалени. Така, намалени се трошоците за републичката ревија на песни, музика и игри за сценографија, озвучување, видео и фотозапис и друго, главно заради залагањето на Сојузот и на ЗП-Гази Баба, кое максимално се ангажираше, и оваа година сцената изгледаше одлична, без ангажирање на сценограф и изнајмување на сценски елементи, а соодветен придонес имаше и ЗП Горче Петров. Извршниот одбор по конструктивната расправа го прифати предлог-финансискиот извештај и оцени дека истиот е сеопфатен и реално ги прикажува остварените приходи и извршените расходи со забелешките и укажувањата од дискутантите.

Информација за дозначените и исплатените средства за солидарен фонд за починати корисници на пензија за периодот јануари - јуни 2019 година даде претседателката на Сојузот на здруженијата на пензионери на Македонија и воедно претседателка на извршниот одбор, Станка Трајкова, која рече дека средствата од членарината бележат благ пораст, бидејќи сите нови пензионери потпишуваат изјава за пристапување во солидарниот фонд. Исто така, информираше дека и покрај зголемиот број на починати во овој период, посмртнината редовно се исплаќа.

Во врска со сервисирањето на членарината,

Сојузот се соочува со проблеми околу уточнување на фактичката состојба. За таа цел се одржа состанок на 8.8.2019 година во Фондот на ПИОМ со нивни претставници и се постигна договор за издигање на соработката на повисоко ниво. Податоците за бројот на членовите по општини од страна на Сојузот се обработени до февруари 2015 година, а од страна на Сојузот е преземена обврска да се изврши шифрирање на уште околу 90.000 корисници на пензија, со што податоците од СЗПМ и од ФПИОМ ќе се усогласат.

Претседателката Трајкова вети дека ќе се преземат сите активности за да се подобрат податоците со членството и да им се достави цеде на сите здруженија без надомест.

На седницата едногласно беше усвоен извештајот за доделување средства за финансиска поддршка предложен од комисијата формирана за оваа намена. Комисијата предлага поддршка да добијат:

ЗП-Кисела Вода „Песните се нивен незаборав“ од Кирил Тодевски

ЗП-Струга „Саемско небо“ од Петко Шипинкаровски

ЗП-Бутел „Приказни од дното на душата“ од Васил Пачемски

ЗП-Свети Николе „Есенско изгрејсонце“ од Вукица Петрушевска

ЗП-Делчево „Пат и мир“ од Спиридон Митевски

ЗП-Прилеп монографија „Мал историски преглед на ПД Козјак“ од Благоја Костовски-Чакар

ЗП-Карпош „Срмени воздишки на љубовта“ од Драгица Пандиловска

ЗП-Дебар „Збирка на поезија“ од Маријонка и Ирфан Уштеленци

ЗП-Солидарност-Аеродром монографија „Време на созревање и борба за слобода“ од Драго Стојанов

ЗП-Лозово стихозбирка „Светот во мене“ од Марија Монева

ЗП-Бутел „Мудрите луѓе и мудроста“ од Бранко Коцески

На огласот се јавија 28 кандидати, а поддршка добиваат само 11, за што се доделени вкупно 134.000 денари, што е помалку за 66.000 денари во однос на планираните средства за оваа намена со финансискиот план за 2019 година во износ од 200.000 денари. Ова покажува дека при

одлуката комисијата водела сметка пред сè за квалитетот.

Оваа година, на престижниот 19. Фестивал за трета животна доба, СЗПМ ќе го претставуваат ЗП-Гази Баба и ЗП-Виница. Во Љубљана на фестивалот ќе оди делегација во состав:

Томе Димитровски, член на ИО и на комисијата за меѓународна соработка

Горге Андонов, претседател на ЗП-Гази Баба
д-р Димитар Димитриовски, координатор на проектот.

Во Словенија ќе заминат вкупно 50 пензионери, а сместувањето го обезбедува „Проинвент“, организаторот на фестивалот од Словенија.

На седницата се одлучи оваа година за прв пат делегација на СЗПМ да присуствува на 12. Олимпијада на спорт, култура и здравје во Врњачка Бања, Р. Србија, а на покана на раководството на „Покрет тречег доба“. Делегацијата ќе биде во состав: Станка Трајкова, претседателка на СЗПМ
Ментор Коку, потпретседател на ИО на СЗПМ
Здравко Петковски, претседател на комисијата за спорт и рекреација на СЗПМ.

По повод 20 септември - Денот на пензионерите на Македонија, на седницата беше донесена одлука благодарници за хумани активности поврзани со подобрување на стандардот на пензионерите да добијат:

ЗП-Прилеп, ЗП-Крива Паланка, Доброволно друштво на демирхисарските пензионери од Сиднеј, Австралија, берберот Реџеп Демишоски од селото Подгорци од ЗП-Лабуниште и компанијата „Зегин“. Предлогот го дадоа редакцискиот одбор и издавачкиот совет на „Пензионер плус“, „Пензионерски видици“ и „КОХА“, според активностите објавени во овие гласила, со напомена дека и други здруженија, компании и поединци можеа и заслужуваат да бидат во овој список. Ова е прв пат Денот на пензионерите да се одбележи на ваков начин. Се донесе одлука ваквото одбележување да продолжи и во наредните години.

На седницата беа донесени и други одлуки за непречено работење на Сојузот.

Целата седница беше водена во коректна и колегијална атмосфера, а сите одлуки беа донесени едногласно, што покажува дека Сојузот работи сплотено и во интерес на членството.

Калина С. Андонова





Станка Трајкова
Претседателка на СЗПМ

Едно од позначајните прашања во пензискиот систем е усогласувањето на пензиите, што има за цел одржување на реалната вредност на пензијата, а со тоа и зачувување на материјалната и социјалната сигурност на корисниците на пензија.

Во пензискиот систем е познато дека во одделни периоди пензиите се усогласувале исклучително со порастот на трошо-

Усогласување на пензиите

ците на животот, потоа со порастот на платите или комбинирано - дел со порастот на трошоците на животот и дел со порастот на платите.

Со последната измена на Законот за пензиско и инвалидско осигурување (Службен весник на РМ број 245) од 28.12.2018 година е уредено:

„Пензијата се усогласува од 1 јануари и од 1 јули секоја година според порастот на индексот на трошоците за живот во претходното полугодие во однос на полугодие кое претходи објавен од Државниот завод за статистика.

Во случај кога порастот на трошоците на животот се со негативен предзнак, не се врши усогласување на пензиите.

Доколку бруто домашниот производ во претходното полугодие има реален пораст над 4 отсто, покрај усогласувањето со порастот на трошоците на животот, пензијата се усогласува од 1 април тековната година, во процент кој претставува разлика помеѓу реалната стапка на порастот на бруто домашниот производ во претходната година и стапката од 4 отсто“.

Во согласност со ова законско решение и објавените статистички податоци од Државниот завод за статистика за порастот на трошоците на животот во претходното полугодие (јули - декември 2018 година) во однос на полугодие кое претходи (јануари - јуни 2018 година), пензиите од 1 јануари 2019 година се усогласија за 0,7 отсто. Според последните податоци, просечната плата во јуни изнесува 25.505 денари, а просечната пензија во јули 2019 изнесува 14.533 денари и учествува во просечната плата со 57 отсто, што е мерило за вредноста на пензијата.

Од 1 јули 2019 година, пензиите се усогласија со порастот на трошоците на животот со процент од 0,4 отсто, а во истиот период порастот на платите изнесува 0,5 отсто, податоци кои

се скоро идентични.

Меѓутоа, кај пензионерите преовладува мислењето дека во услови кога порастот на платите отстапува од порастот на трошоците на животот, а со цел да не се намали реалната вредност на пензиите и на животниот стандард на пензионерите, се предлага при усогласување на пензиите да се вгради и порастот на платите. Во предвид на изнесеното, Сојузот е на мислење дека пензиите треба да се усогласуваат и со вградување на порастот на платите, односно со комбиниран начин на усогласување (пораст на платите и трошоците на животот), со цел секогаш да има усогласување на пензиите. Со комбинираното усогласување на пензиите би се постигнало подобро решение во однос на усогласувањето на пензиите само со трошоците на животот или само со порастот на платите, бидејќи ќе се постигне баланс на процентот на усогласувањето во случаите кога порастот на платите на трошоците на животот растат со различна динамика. Така на пример, ако трошоците на животот пораснат со поголема динамика од порастот на платите, во тој случај ќе бидат фаворизирани корисниците на пензија и обратно, како што е случајот од 1 јануари 2019 година кога порастот на платите изнесуваше 2,9 отсто, а порастот на трошоците само 0,7 отсто. Меѓутоа, во периодот јануари - март 2019 година воопшто немаше пораст на платите, а во периодот јануари - јуни порастот изнесува 0,5 отсто.

Сојузот континуирано ги следи податоците на движењето на платите и трошоците на животот како параметри кои се земаат за усогласување на пензиите, а кои зависат од економскиот развој на републиката, од порастот на цените на производите, услугите на светскиот пазар и аналогно на тоа се предлагаат и решенија за усогласување на пензиите.

ЗП-ПРИЛЕП

Сè што правиме, правиме за доброто на членството

Дека е едно од најактивните здруженија на пензионерите членки на СЗПМ, прилепското здружение досега има докажано во повеќе наврати и во повеќе области. ЗП-Прилеп има две културно-уметнички друштва „Пензионер“ и „Пенка Котеска“. Едното ги негува староградската музика и песни, а другото народната песна и фолклорот. Тие досега настапувале на повеќе пензионерски средби во Македонија и надвор од неа. Пред две години, прилепското здружение, односно пензионерите-спортисти беа најдобри на републичките пензионерски спортски натпревари и го освоија преодниот пехар. Ова здружение ја има добиено и престижната награда на градот Прилеп, наградата „Трети ноември“, се разбира пак за покажаните успеси и резултати на секој план.

Кога ги набројуваме активностите на ова здружение секако треба да се каже дека преку комисијата за екскурзии и рекреација по неколку илјади пензионери во текот на секоја година речиси бесплатно, за само сто денари за превозот се рекреираат на десетина дестинации, познати градови, манастири и излетнички места во Македонија и надвор од неа. Така, минатата година беа до Врњачка Бања во Србија, а годинава во Лесковац. Неизбежен е податокот дека комисијата за доделување на еднократна парична помош, според новоизготвен правилник, на своите членови им доделува околу два милиони денари. Тука е и партиципацијата за бањско лекување на членовите.

Деновиве, по повод давањето во употреба на реновираните простории на пензионерскиот клуб на здружението во центарот на градот, поведоиме разговор со претседателот на ЗП-Прилеп, Славко Трајкоски.

Помалку од еден месец траеше реновирањето на клупските и канцелариските простории. Извршниот одбор оцени дека е потребно да се направи едно пристojно катче за пензионерите кои скоро по цел ден се дружат играјќи карти, шах, домино и други заеднички игри. Овој клуб, како и другите клубови, единаесет на број во градот и во неколку други населени места, се доста посетени. Ние имаме 19 разграноци и според бројот на членови сме едно од поголемите



здруженија во СЗПМ со 14 илјади членови. Со целосното реновирање на централниот клуб се доби многу. Се реновираа повеќе простории, бидејќи повеќе од дваесет години во нив не било ништо реновирано и поправено. Сега со право можеме да се пофалиме дека во Македонија имаме најнови и најдобри простории. И не само овие простории, презедовме активности да ги реновираме и клупските простории во разгранокот од соседната општина Кривопащани, чии пензионери се членови на нашето здружение. Имаме донесено одлука да ги реновираме и клупските простории во разгранокот Рид. Сето ова го направивме со одлука на извршниот одбор на ЗП-Прилеп и, се разбира, на задоволство на членството за нивно подобро и подолгорочно стареење. Да не мислат на староста и на годините, туку да мислат на убави работи. Животот

да им биде исполнет со радост и задоволство. Можеби треба да кажам дека за овој поголем инвестициски зафат, Здружението издвои повеќе од два милиони денари, а тука се и издвоените средства за еднократна помош, помошта за бањско лекување, помошта што им ја доделуваме на пензионерите со ниски пензиски примања пред новогодишните празници, што исто така не се мали. Исто така, со моето доаѓање за претседател оценивме дека Денот на пензионерите, 20 септември, треба да го одбележиме со голем заеднички организиран излет за повеќе од четирестотини пензионери. Средствата се од пензионерите и, се разбира, треба да се тршат за нивни благодат во секој поглед. А за ова можам да кажам, можеби ќе изгледа нескромно, дека ние сме за пример во СЗПМ – вели Трајкоски.

Кога зборува за активностите, Трајкоски

не заборава да каже дека сите 19 разграноци функционираат беспрекорно.

Разграноците се и иницијатори за организирање на пензионерски забави и дружења. Пензионерките се дружат по два пати неделно во клупските простории, а исто и пензионерите. Во секој разгранок има формирано секции на жени кои се тесно поврзани со Активот на пензионерки во здружението. За време на изборите оваа година успеавме да се избориме за поголемо присуство на жените во органите и телата на СЗПМ. Така сега во нив членуваат 40 отсто жени, со тенденција овој број да се зголемува и натаму. Јас како претседател многу често ги посетувам разграноците и присуствувам на нивните состаноци - вели Трајкоски.

Ние како здружение успеавме да се договориме со општината, пензионерите од Прилеп да се возат бесплатно со автобусите на Јавното градско сообраќајно претпријатие од понеделник до петок од 8 до 12 часот. Ова го има само во Прилеп и во Скопје, истакнува со гордост Трајкоски.

Што се однесува до идните активности тој вели дека ќе продолжи да оди на состаноците во разграноците и дека ќе ги задолжи сите претседатели да направат списоци на најзагрозените пензионери, оние што земаат само една пензија, и за Нова година да им доделат одредена парична помош. Годинава за оваа категорија на пензионери имале планирано да издвојат околу 250 илјади денари. Тој вели дека ќе се залага претседателите на разграноците во ЗП, а и оние во СЗПМ каде што е и член на извршниот одбор, да бидат само еден плус еден мандат, оти смета дека со повеќе мандати тие ќе се бирократизираат. Потребно е организирани да се подмладуваат и освежуваат со нови членови. Исто така, Трајкоски има желба да се инвестира во нов дом за стари лица. Доколку се пројави интерес преку јавно приватно партнерство заедно со локалната самоуправа да се инвестира во нов дом за стари лица во Прилеп, тие како здружение ќе учествуваат со средства, додава претседателот на ЗП-Прилеп.

Кирил Ристески

ЗП-ОХРИД И ДЕБРЦА

Пензионерите остварија одделни средби со градоначалниците на Охрид и на Дебрца



Градоначалникот на Охрид, Константин Георгиевски, оствари средба со делегација на трите здруженија на пензионерите од Охрид и Дебрца, односно се сретна со претседателите на старосните, трудовите и инвалидските пензионери, претставувани од Ѓорѓи Трпчески, Климент Димоски и Славо Стојаноски. На средбата тие го информираа градоначалникот Георгиевски за склучениот договор за разбирање и соработка меѓу старосните и инвалидските пензионери, со кој се надмина 17-годишниот спор меѓу овие две здруженија. На средбата стана збор и за текот на изградбата на Домот за стари лица во населбата Далјан. Претседателите на трите здруженија од градоначалникот Георгиевски побараа да биде организиран бесплатен превоз за пензионерите во градот, на што тој појасни дека бесплатен автобуски превоз за пензионерите може да се реализира од наредната година, бидејќи за годинава не се планирани средства во општинскиот буџет за таа намена. На средбата стана збор и за други прашања од комуналната инфраструктура. Градоначалникот на Охрид, Георгиевски, изрази за-

доволство од средбата, пред сè поради сознанијата околу дејствувањето на трите здруженија на пензионери и вети дека секогаш ќе ги поддржува нивните иницијативи од која било сфера на дејствување и живеење.

Делегацијата на трите здруженија на пензионерите на Охрид и Дебрца, старосните, трудовите и инвалидските пензионери, оствари средба и со градоначалникот на општината Дебрца, Зоран Ногачески. Оваа средба е прва заедничка средба на трите здруженија со градоначалникот на Дебрца. Средбата се оствари со цел да се запознае градоначалникот дека во иднина здруженијата на подрачјето на Дебрца ќе дејствуваат заеднички, бидејќи имаат исти проблеми. Тие го информираа градоначалникот Ногачески за склучениот договор за разбирање и соработка меѓу старосните и инвалидските здруженија. На средбата, претседателот на здружението на старосни пензионери, Трпчески, уште еднаш го актуализира барањето за бесплатен локален превоз за пензионерите, а овој пат и за трудовите и инвалидските пензионери. Градоначалникот Ногачески одговори дека во тек се преговори со при-

ватните превозници и се очекува годинава да почне да се реализира оваа дамнешна заедничка иницијатива на општината Дебрца и ЗП-Охрид и Дебрца. Претставниците на трите здруженија го иницираа прашањето за обезбедување работни простории за месните разграноци. Градоначалникот Ногачески вети дека ќе обезбедат работни простории за двата месни разграноци кои дејствуваат на ова подрачје, а паралелно со тоа дека ќе се работи и на можност да се разреши прашањето околу здравствената заштита и отворање аптеки за снабдување со лекари, давање хуманитарна помош на социјално загрозената категорија и обезбедување поголема сигурност на осамениите и незгрижени пензионери. Делегацијата на трите здруженија, во кои членуваат над 12.000 пензионери на подрачјето на општините Охрид и Дебрца, упати голема благодарност до градоначалникот на Дебрца, Ногачески, за пројавениот интерес за решавање на актуелните повеќегодишни проблеми со кои се соочуваат пензионерите од оваа рурална општина со 26 населени места.

К. Спасески

ЗП-КИЧЕВО

Анализа на постигнатото



Деновиве во ЗП-Кичево се одржа заедничка средба на раководствата од здруженијата на пензионери од Струга, Вевчани, Кичево и од Македонски Брод. Средбата започна со воведно излагање на претседателот на ЗП-Кичево, Душан Ристоски, кој пред присутните зборуваше за работата на ЗП-Кичево, домаќин на средбата, како и за Клубот на пензионери каде што пензионерите играат шах, карти и каде што редовно читаат „Пензионерски видици“, „Коха“ и „Пензионер плус“. Во дискусијата се вклучи и претседателот на ЗП-Струга, Мирко Трпоски, кој, покрај другото, напомена дека пензионерите во Струга живеат многу сплотено, а во органите и телата членуваат покрај Македонци, Албанци,

Турци и други националности. Секретарот на ЗП-Струга, Измир Мустафаи, истакна дека здружението има еден голем проблем, а тоа е барањето на здружението да ја врати сопственоста на поранешниот Дом на пензионери, изграден со средства на пензионерите, а сега сопственост на државата, за кој се зборува дека денес постои интерес да биде продаден на приватни сопственици.

Нашата замисла е таа зграда да стане Дом за стари лица од западниот регион на републиката, каде што гравитираат и градовите Дебар, Кичево, Охрид и Струга - вели секретарот.

По дискусијата беше донесен заклучокот да се заложат сите здруженија на пензионери од западниот реги-

он, заедно со СЗПМ, а со помош и ангажирање на пратениците во парламентот од соседните градови, да се издејствува оваа зграда да стане Дом за стари лица во Струга. Со свои дискусии за соработка учествуваа и претседателите на Вевчани, Витомир Костојчиноски и Илија Лазески од Македонски Брод.

За улогата на Активите на пензионерки говореше Ангелина Ристоска, која сега во улога на претседателка на координативното тело на Активите на пензионерки истакна дека благодарение на залагањата на претседателката на СЗПМ, Станка Трајкова, активите го добија своето место во здруженијата на пензионерите. Активите ќе се вклучат во активностите на здруженијата за помагање на старите лица во сите средини каде што живеат пензионерите на волонтерска база, а посебно во руралните и оддалечени населби.

Претседателката на Активот на пензионерки од ЗП-Струга, Елисавета Лазареска, говореше за активностите на Активот од Струга и неговите напори да се вклучат поголем број жени од албанската националност во културните и спортските манифестации.

Заклучокот беше едногласен, ваквите средби да бидат почести како меѓу здруженијата така и со Сојузот на здруженијата на пензионери на Македонија.

А.Р.

ЗП-КАВАДАРЦИ

„Со хумор и мудрост кон човечност“

Неодамна во ЗП-Кавадарци беа промовирани три збирки поезија на поети-пензионери.

Станува збор за збирките „Со хумор и мудрост кон човечност“ на авторот Ѓорѓи Лазов, „Стихови и спомени“ на поетесата Трајанка Ристова и „Убавини во шепотот на темјанушките“ од Љупчо Атанасов-Хоки.

На промоцијата на Ѓорѓи Лазов, директорката на издавачот, библиотеката „Феткин“, Весна Гркова истакна дека по неговите три дела: „Сјајот на хуморот и мудроста“, „Да ги заштитиме децата во сообраќајот“ и „Со хумор за секси проблеми и дилеми“, ова му е четврта книга. Таа му честиташе на авторот со одбрани зборови и му посака да создаде уште многу дела.

Водителката на промоцијата, Марјана Пешиќ, претседателка на Клубот на поети при ЗП-Кавадарци, ги запозна присутните гости со делови од биографијата на авторот.

Ѓорѓи Лазов е роден во демиркапиското село Дрен. Завршил Педагошка академија во Скопје и како наставник по општотехничко образование работел 40 години сè до пензионирањето во 2004 година – рече Пешиќ.

Рецензентите на ова дело, Ратка Кулева, психолог и Влатко Тасев, професор по македонски јазик, во своите рецензии констатираат дека во книгата е пројавена една вековна тема: човечкото во човекот, како и навиките и слабостите на човекот низ хумористична поезија.

Тие констатираат дека поместените теми во книгата за патот кон човеч-

носта, како и човекот да биде човек, се прикажани низ човечкиот развој низ детството до староста. Оваа синтеза, констатираат тие, води кон голема визија за човековата природа. Дека убавината на радоста, на спознаието и големината на човечноста на човекот се една вечна потреба по големата вистина и дека до вистината водат многу патишта кои авторот ги прикажува со мудри народни изреки, давајќи убави одговори како за младата така и за постарата популација. Хумористичните мудрости имаат многу битна вредност која нè носи во еден позитивен животен стил, со чувство на среќа, задоволство што води кон рационален приод на подмладување, бидејќи хуморот води кон зацврстување на пријателства и која нè извлекува од депресивните чувства. Во една од темите авторот ги прикажува и човековите слабости како: љубомората, мрзливоста, лагата, комарот, дрогата и сл. Завршувајќи со констатацијата дека големината на човечноста во човекот е нешто големо и скапоцено и секој треба да се движи во тој правец.

Во збирката „Стихови и спомени“ од Трајанка Ристова, љубовта во сите нејзини облици е незаобиколен дел на нејзината поезија. Родниот Тиквеш е нејзина родна грутка со вековна традиција и место каде што „грозјето најубаво зрее, а песна за црвеното вино се пее“.


Убави чувства се поместени и во стиховите од поетската збирка на „Убавини во шепотот на темјанушките“ од Љупчо Атанасов-Хоки.

Лијана Илиева



Поезија од Петко Шипинкаровски и од Киро Герасимов на романски јазик

Македонските поети Петко Шипинкаровски од Струга и Киро Герасимов од Кочани со своја поезија препеана на романски јазик се застапени во најновото издание на списанието „Лумина“, кое излегува на романски јазик во Нови Сад.



Поетот Петко Шипинкаровски (1946), кој пензионерските денови ги минува во Струга, во ова списание е застапен со пет песни и кратка биографија.

Пред романската читателска јавност исто така со пет песни и кратка биографија е застапен и роднокрајниот автор Киро Герасимов (1951), кој живее и твори во родниот град Кочани.

Автор на преводот на поезијата на Шипинкаровски и на Герасимов е познатиот поет од романско јазично потекло - Васко Попа.

К.Г.

ЗП-СТРУГА

Уште едно незаборавно летување во Албанија



Група од 50 пензионери, членови на ЗП-Струга, на два наврати летуваа по седум дена во туристичкиот град Драч во соседна Албанија, каде што ова здружение со години летува во хотелот „Гранд“. Групите ги сочинуваа главно пензионери од здружението кои досега не ја користеле можноста да одат на летување преку здружението, бидејќи таква е одлуката на ЗП-Струга, предност да имаат оние кои досега не биле. Импресиите почнаа уште при патувањето кон Драч. Летувалците со интерес и

восхит ги разгледуваа попатните комплекси, полни со убавина собрани на едно место.

Драч е приморски град во Албанија кој излегува на Јадранско Море и претставува седиште на Драчката област во средна Албанија. Овој град е најголемото пристаниште во Албанија и важна порта кон Средоземјето, а е еден од најстарите градови во Албанија. Се наоѓа на 35 километри од главниот град Тирана.

За време на овој летен одмор пензионерите секоја вечер се шетаа на

различни локации, покрај крајбрежјето, покрај пазарите каде што некои купуваа по некоја ситница за спомен и сеќавање од ова летување.

Претседателот на Здружението на пензионери од Струга, Милорад Трпоски, во врска со ова летување истакна дека летувањата, а особено оние во странство, се многу интересни и прифатени од пензионерите, бидејќи така запознаваат нови места и држави, а со тоа доаѓаат до израз и дружењата и меѓусебните запознавања.

С. Кукунешоски

ПЕНЗИОНЕРОТ ВЕЛЕ КОЦЕСКИ ОД ТЕТОВО

Сестран литературен творец

Веле Коцески од Тетово веќе шест години ги минува пензионерските денови, но во ниеден момент не се откажал од литературното творештво. Напротив, сега како пензионер вели дека има „време на претек“ постојано да ја потврдува склоноста кон пишувањето. Сигурно е меѓу ретките што во своето творештво негува повеќе жанрови: романи, раскази, хумор и сатира, поезија за деца, новели, бајки... Вели дека има време и да другарува со своите врстници - пензионерите, а свој удел дава во разгранокот Маршал Тито - Мала станица, една од најголемите основни организации на пензионерите во Тетово.

Доволно ми е што во една просторија ќе се најдам со повеќе пензионери од својот реон, дека со нив ќе поразговарам за проблемите на луѓето од третата доба, но и ќе се потсетам на животот во помладите години во населбата и во Тетово - вели Веле.

Средбата со Веле не може да помине без содржини од неговото книжевно творештво, но и од впечатоците за своето родно шарпланинско село Пожаране, за кое со задоволство зборува за минатото и за придонесот на ова село во сферата на науката, културата, уметноста, или како што самиот вели: Пожаране е македонскиот Ерусалим.

Во моментот, Веле Коцески неуморно работи на подготовка на монографија за Пожаране, со која сака да ја докаже уникатноста на ова село.

Монографијата не е готова. Сè



уште прибирам податоци, искажувања, трагам по белези и сето тоа ќе го сместам во корици за моето родно Пожаране. За сите што потекнуваат од ова село, кое веќе е многу раселено, гордост е да споменам дека овде престојувал Климент Охридски, по кого една месност е наречена Климентија. За овој основоположник на Охридската книжевна школа и прв епископ во Македонија, во еден извор најдов дека во еден период селото Пожаране било седиште на епархија - вели Коцески.

Според него, во околината на ова шарпланинско село имало четириесетина цркви и манастири, по што една месност е наречена Крк Клисеје, што во превод од турскиот јазик

значи четириесет цркви. Кога станува збор за Пожаране, Веле Коцески со пиетет кажува дека од ова село потекнуваат Петар Живковиќ, некогашен премиер на кралството Југославија, научникот Синиша Станковиќ, Александар Џоловиќ, дипломат, кој зборувал 12 светски јазици и бил личен пријател на Кемал Ататурк и уште многу имиња од историјата на нашата земја и пошироко.

Освен монографијата за Пожаране, во која ќе открие многу вредни податоци и имиња за Пожаране, пензионерот Веле Коцески во печат ја има книгата „Современа поезија“, а речиси готови му се три романи, збирка поезија за деца, афоризми, хуморески, а за веќе објавената бајка „Петре простиот“ му е подготвен и втор дел. Како и многу други автори, почнал со поезија за деца, објавувајќи три книги: „Малиот уметник“, „Срце во дланка само за Бранка“, „Шепоти од детството“, потоа новелата „Срна“, романот за деца „Оскар“, бајката „Цар Пердуш“, „Рустикални раскази“ и дела од областа на хуморот и сатирата. На сите овие дела самиот е и издавач и финансиер.

На разделбата не пропушти да каже дека како пензионер посебна преокупација му е овоштарството. Се занимава со калемење и зачувување на сорти јаболка кои се во исчезнување како „тетовка“ и потсортата „гулавка“, потоа „ајвалка“, чиј вкус потсетува на дуња и други. Убав пример за исполнети пензионерски денови!

Гојко Ефтоски

ЗП-ПРОБИШТИП

КУД „Весели пензионери“ на фестивал во Рудозем - Бугарија

Од 12 до 17 август, во малото рударско гратче Рудозем, Р. Бугарија, се одржа седмиот меѓународен фестивал на изворен фолклор, на кој покрај богатите фолклорни изведби и богатиот колорит на изворните носии од повеќе балкански држави се презентираа и други содржини. Беа прикажани голем број традиционални јадења, потоа предмети кои во минатото се користеле во домаќинството од бабите и дедовците како и производи на домашна ракија и домашни сокови.

На фестивалот, кој се одржува по седми пат, настапија КУД, ФА, пејачки и игроорни групи од Грција, Србија, Македонија и повеќе друштва од Бугарија. Сите се претставија со изворен фолклор од подрачјето, односно од земјата од која доаѓаат. Покрај изворните песни и ора, со богатиот колорит пленаа и изворните носии.

КУД „Весели пензионери“, кое 44 години работи во состав на ЗП-Пробиштип, имаше 25-минутен настап. Се претстави со традиционални песни и ора од нашиот крај, не изоставувајќи ги виоичкото пеене на женското трио, двогласното пеене на машкото трио и сплетовите што

ги свиреше изворниот оркестар. Со бурни и долготрајни аплаузи, 25-минутниот настап беше поздравуван од посетителите по секоја изведена точка. Најголема возбуда и најдолготраен аплауз предизвика орото „Вртелешка“, кое е карактеристично само за Пробиштипскиот крај.

За успешниот настап и за незаборавните впечатоци што ги оставија пробиштипските фолклористи го добија највисокото признание на фестивалот. Да потсетам дека градот Рудозем е сместен во живописните предели во подножјето на Родопски Планини и е оддалечен само 7 километри од градот Смолен, најголемиот скијачки центар во Р. Бугарија.

Официјална делегација од Пробиштип беше примена и од кметот на градот Рудозем, Румен Пеливанов. При средбата е договорена понатамошната соработка меѓу двата рударски града, Рудозем од Бугарија и Пробиштип од Македонија. Договорена е размена на гостувања на полето на културата меѓу овие два града кои ги поврзува рударството. Исто така се разговараше и за соработката меѓу пензионерите од Рудозем и Пробиштип.

М. Здравковска



ЗП-БИТОЛА

Цел живот со спортот



Иако е во својата 77. година, пензионерот Ристо Костадинов, активен член на ЗП-Битола, сè уште се занимава со спортот. Го сретнавме на спортските терени, каде што заедно со екипата за кошарка се подготвуваше за претстојните републички спортски натпревари на пензионерите.

Ристо Костадинов со спорт почнал да се занимава уште како дете. Потоа како младинец, во далечната 1958 година, игра кошарка во македонската лига.

Како завршен виш комерцијалист работел во фабриката за фрижидери „Раде Кончар“ во Битола, а и тогаш своето слободно време го користел за спортување. Така, во шеесетите години е во првиот тим на ракометниот клуб „Пелистер“, каде што игра сè до 1976 година. Истата таа година е прогласен за најдобар голгетер во југословенската ра-

кометна лига.

Во ракометот се вљубив уште како дете. И по престанувањето со активно играње останав со ракометот, но тогаш како сојузен судија за втора лига. Потоа бев тренер на младите ракометари на РК „Пелистер“, па на женскиот тим и на крајот на сениорите - вели Ристо Костадинов.

Ристо Костадинов е последниот тренер на РК „Пелистер“ во југословенската лига во деведесетите години. Во еден период ги тренирал и првите тимови на РК „Јака“ од Радовиш и РК „Јафа“ од Ресен.

Тренирската кариера ја продолжил и во Грција, каде што пет години ги тренирал ракометниот клуб од Соровиќ (Аминдио) и ракометната екипа од Костур, која се натпреваруваше во втората лига. Мојата кариера заврши повторно како тренер на РК „Пелистер“ во 2013 година - нагласува Костадинов.

Познат во ракометната фела на балканските простори, Ристо Костадинов учествувал на собирот на ветерани од некогашната заедничка држава, во Умаг, Република Хрватска.

Тој е еден од членовите во екипата на ЗП-Битола што го освои првото место на регионалните спортски игри и се стекна со право на учество на годинашните републички спортски игри во организација на СЗПМ, што ќе се одржат на 22 септември во Радовиш.

Добре Тодоровски